

КОГА НЕКОЈ ДРУГ МОЛЧИ, ТИ ЗБОРУВАЈ!


Твојата постапка може да спаси нечиј живот. И најмала реакција е огромен чекор за жената што живее во страв.

НЕ БИДИ НЕМ СВЕДОК!

Психолошкото и физичкото насилство оставаат длабоки и невидливи последици.

Јави се на **192**, на **112**


или во најблискиот
Центар за социјална работа



Овој производ е подготвен во рамки на проектот „Превенција и заштита од родово-базирано насилство во Северна Македонија“ финансиран од Владата на Обединетото Кралство, со поддршка на Британската амбасада во Скопје. Мислењата и ставовите наведени во оваа содржина не ги одразуваат секогаш мислењата и ставовите на Британската влада.

НЕ БИДИ НЕМ СВЕДОК!

Пријави насилство врз жени веднаш!



ШТО АКО ЗАД ВРАТАТА СЕ СЛУЧУВА НЕШТО СТРАШНО?

Во зградата се слуша гласна караница. Речиси сите соседи ги затвораат очите и срцата. Но, некој застанува. Слуша. Ја носи вистинската одлука и ги менува работите – **пријавува**.

Секој ден голем број жени и девојки се соочуваат со насилство дома, таму каде што треба да се чувствуваат најбезбедно.

Не молчи. Не врти глава. Не одминувај го проблемот.

НЕ БИДИ НЕМ СВЕДОК!

Психолошкото насилство остава невидливи последици врз жртвата. Јави се на 192, на 112 или во најблискиот Центар за социјална работа.

ИМА ПОМОШ ЗА ЖИВОТ БЕЗ НАСИЛСТВО.



СЕКОЈДНЕВИЕ полно со премолчено насилство

Во тишината на нашите згради, меѓу сидовите каде што живееме, се кријат приказни што ретко се раскажуваат. Слушаме вресци, караници, зборови што повредуваат. Поминуваме. Брземе да ги одминеме. Но, секој од нас е важен сведок, со моќ да го прекине насилството.



Како да го препознаеш насилството?

- Често слушаш кавги и викање од ист стан.
- Видливи физички траги или страв кај некоја жена.
- Жената се извинува, молчи и се повлекува.



Што можеш да направиш?

- Застани. Слушни. Реагирај.
- Прашај дали е потребна помош.
- Ако си во дилема, јави се анонимно.
- Покажи сочувство и човечност, не го нормализирај насилството.